

**БАРАЊЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ ПРАВО НА ПРИГОВОР ПРОТИВ ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ****1. Барател**

Име и Презиме

Телефон

Адреса на Живеење

Е-маил

**2. Категорија на субјект на лични податоци на која припаѓате**

- вработен/а
  - кандидат за вработување
  - деловни соработници
  - лица кои склучиле договор за вршење на услуги
  - здравствени работници
  - пациенти и/или нивни роднини
  - клинички истражувачи
  - сопственици на миленичиња
  - ветеринари и ветеринарни техничари
  - друга категорија на субјект на лични податоци *наведете ја категоријата*
- ( Ве молиме, означете го соодветното поле  )

**3. Причина поради која барате да го остварите правото на приговор против обработка на Вашите лични податоци**

Согласно членот 25 од ЗЗЛП<sup>1</sup>, барам од Крка-Фарма ДООЕЛ Скопје да ми овозможи да го остварам правото на приговор против обработка на моите лични податоци.

( Ве молиме, означете го соодветното поле  )

- не постои релевантен легитимен или јавен интерес за обработка на личните податоци
- немам дадено согласност за обработка на моите лични податоци за цели на директен маркетинг, кој вклучува и профилирање поврзано со директен маркетинг
- не сакам да бидам предмет на обработка на лични податоци за цели на научни истражувања или за статистички цели

Крка-Фарма ДООЕЛ Скопје ќе ги преземе сите потребни активности со цел да одговори на барањето во рок од 30 дена од приемот на барањето, односно, од добивањето на дополнителните информации доколку првично поднесеното барање е нејасно или некомплетно.

Крка-Фарма ДООЕЛ Скопје ќе ја прекине понатамошната обработка на личните податоци за која е поднесен приговорот, освен ако постојат релевантни легитимни интереси кои преовладуваат над интересите, правата и слободите на субјектот.

<sup>1</sup> Закон за заштита на лични податоци (Службен весник на РСМ бр.42/2020)

#### 4. За која обработка на Вашите лични податоци вложувате приговор?

Ве молиме наведете за која обработка на Вашите лични податоци вложувате приговор. Наведете ги детално сите релеванти детали кои ќе ни помогнат да ги идентификуваме активностите за обработка на личните податоци за кои вложувате приговор (категории на лични податоци, датум и начина на дадена согласност и слично)

#### 5. Документи доставени во прилог на ова барање:

Документите кои го оправдуваат приговорот против обработката на податоците ( види точка 3 од ова барање)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

#### Одговорот на ова Барање, доставете го:

- на мојата адреса на живеење
- на мојата е-маил адреса

Јас \_\_\_\_\_ потврдувам дека сите информации и податоци во ова барање се точни. Разбирам дека е неопходно Крка-Фарма ДООЕЛ Скопје да го утврди мојот идентитет, а доколку е потребно, за целите на оваа постапка, ќе доставам и дополнителни информации.

Предупредување – Лице кое ќе се претстави како друго лице или ќе се обиде да се претстави како друго лице, може да сноси кривична одговорност.

Потпис: \_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_

Пополнетото барање доставете го на следнава адреса:

Крка-Фарма ДООЕЛ Скопје  
- за офицерот за заштита на лични податоци

ул. " Христо Татарчев – 1 бр.101  
1000 Скопје Македонија

или на е-маил: [robert.gulija@krka.biz](mailto:robert.gulija@krka.biz)  
[info.mk@krka.biz](mailto:info.mk@krka.biz)

Крка-Фарма ДООЕЛ Скопје

Овој дел го пополнува Офицерот за заштита на лични податоци:

Преземени дејствија:	Да	Не
Да се наведе што е преземено: _____		
Да се наведе зошто се одбива барањето: _____		
<b>Офицер за заштита на лични податоци</b> Име и презиме: Контакт (е-маил, телефон):	<b>Датум:</b>	
<b>Потпис:</b> _____		

Личните податоци кои ги доставивте до нас, ќе ги обработуваме единствено за постапување по поднесеното барање. Податоците во врска со ова барање ќе ги чуваме 5 години од затворање на ова барање за оперативни, статистички и ревизорски цели.